

Градна регија

MD-THORACIC

● СЕКУНДАРНИ ТОЧКИ

1


Анатомски знаци:

- Од врвот:

- A) 3-4 см латерално од просторот меѓу спинозните продолжетоци на T3 и T4
- B) 3-4 см латерално од просторот меѓу спинозните продолжетоци на T7 и T8
- C) 3-4 см латерално од просторот меѓу спинозните продолжетоци на T10 и T11
- D) 3-4 см латерално од просторот меѓу спинозните продолжетоци на T11 и T12
- E) 3-4 см латерално од просторот меѓу спинозните продолжетоци на T12 и L1

MD:
MD-Muscle + MD Neural

Вбризгување: s.c.



● ГЛАВНИ ТОЧКИ

1

Анатомски знаци:

- Од врвот:

- A) под спинозниот продолжеток T2
- B) под спинозниот продолжеток T3
- C) под спинозниот продолжеток T6
- D) под спинозниот продолжеток T7
- E) под спинозниот продолжеток T8
- F) под спинозниот продолжеток T10
- G) под спинозниот продолжеток T11
- H) под спинозниот продолжеток T12

Вбризгување: i.d.

Напомена:

1) За означување на главните и секундарните точки ги користиме спинозните продолжетоци на рбетните пршпени можете да почнете од *vertebra prominens**: спинозен продолжеток на C7; во цервикална антефлексција таа е главна и најпроминентна анатомска точка. Таа е најважна точка на рбетниот столб.

2) Сите субкутани (s.c.) и интрадермални (i.d.) вбризгувања мора да се вршат со игла со должина 12-16 мм, со пречник 25-28 G

- При субкутано вбризгување, воведете ја иглата по агол од приближно 45 степени ($\angle^{gh}$); ($\angle^a$);
- При интрадермално вбризгување, воведете ја иглата по агол од приближно 30 степени

Градна регија - MD-THORACIC

Основно упатство за употреба и комбинации со други средства MD

- Вбризгајте во **главните точки**

- * Болка во градите поради дегенеративни пореметувања на рскавицата на градниот дел на рбетот (thoracic osteoarthritis and arthritis): **MD-Thoracic + MD Poly**
- * Болка во градите поради сколоза: **MD-Thoracic + MD Muscle + MD Neural**
- * Болка во градите во тригер точките на долгите градни мускули: **MD-Thoracic + MD-Muscle**
- * Болка поради остеофитоза на градниот дел на рбетот: **MD Thoracic + MD Neural + MD Matrix**

- * Болка во градите поради остеопороза на рбетот: **MD Thoracic + MD Neural + MD Muscle + MD Tissue**
- * Механичка нестабилност (синдром косто-вертебрално оштетување на фасетните зглобови) **MD Toracic + MD Neural + MD Matrix**
- * Синдром на градни спинални лигаменти **MD Toracic + MD Neural**
- * Болка во коренот на нервот на градниот дел на рбетниот столб: **MD Toracic + MD Neural**